

## СООПШТЕНИЕ

### Запишување зимски семестар 2022/2023

ВТОР циклус - постдипломски студии -

Генерација 2021/2022 - прв и втор рок

Доставување на комплетните документи за запишување на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година ќе се врши во **Одделението за студентски прашања на ФЕИТ од 12:30 до 14:30** часот во периодот

**од 7.10 до 14.10.2022** година

**Online пријавувањето е задолжително.** Во I know системот ([www.iknow.ukim.mk](http://www.iknow.ukim.mk)) секој студент треба да го запише зимскиот семестар 2022/2023 и да ги внесе предметите кои му останале неположени од претходниот зимски семестар.

**НАПОМЕНА:** Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Службата за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и надомест од 500,00 ден.

### ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

#### Потребни документи:

1. Индекс ;
2. АЗ образец за запишување семестар ;
3. Уплатници со реализирана уплата на рата на жиро-сметка на Факултетот (оние студенти кои плаќањето на школарината го реализираат на рати).

### **Дополнителни информации за студентите од првиот уписан рок 2021/2022:**

1. Неположените предмети од зимскиот семестар (заклучно со септемврскиот испитен рок) треба да се презапишат;
2. Студенти кои презапишуваат предмети треба да достават Интерен пријавен лист за запишување предмети (испечатен од веќе направениот online избор и уплата од 50 евра (во денарска противвредност) на жиро сметка на ФЕИТ по предмет;

3. Студенти кои ги имаат положено сите испити и им останува само магистерскиот труд запишуваат празен семестар со доставување на пополнет АЗ образец.
4. Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.
5. Крајниот рок за пријавување на тема за магистерски труд е до **14. 02. 2023 г.** (изминати 3 семестри на студии). При запишување на следниот семестар, ако студентот нема освоено 30 кредити, должен е да уплати 100 евра на жиро сметка на ФЕИТ на име немање услов за пријавување на тема

### **Дополнителни информации за студентите од вториот уписан рок 2021/2022**

Во зимскиот семестар 2022/2023 студентите ги запишуваат предметите: Истражувачки проект, избран предмет од Универзитетската листа на предмети и Магистерска работа.

Предметот Истражувачки проект задолжително се запишува кај наставникот под чие менторство студентот ќе го работи магистерскиот труд.

Студентите може да изберат било кој друг предмет со најмалку 4 ЕКТС кредити од Универзитетската листа на слободни предмети од веб страната: [http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=163&glavno=40](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=163&glavno=40). Ако студентот избере предмет со повеќе од 4 ЕКТС кредити, за запишаните дополнителни кредити се доплаќа сума со вредност од 25 евра по кредит (во денарска противвредност). Темата на магистерскиот труд пожелно е да се пријави во текот на овој зимски семестар (до 1 февруари). Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.

**НАПОМЕНА:** За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро сметка.

Скопје, 4.10.2022 година

**Одделение за студентски прашања на ФЕИТ**